



## Факти

### Име на проектот:

ПОДОБРУВАЊЕ НА ДОЖИВОТНОТО УЧЕЊЕ ПРЕКУ МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СТРУЧНОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА И СИСТЕМИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ-  
EuropeAid/135834/IH/SER/MK

### Буџет:

Вкупен буџет на договорот: 1.972.500,00 евра

### Период:

Период на спроведување: 22 месеци (јануари 2016 – ноември 2017)

### Целни групи:

Министерство за образование и наука;  
Министерство за труд и социјална политика;  
Центар за стручно образование и обука;  
Училишта за стручно образование и обука;  
Центар за образование на возрасни;  
Понудувачи на образование за возрасни;  
Биро за развој на образованието;  
Државен испитен центар;  
Државен инспекторат за образование;  
Државен завод за статистика;  
универзитетите и високообразовни институции;  
Единици на локална самоуправа;  
Здруженија на работодавачи;  
Комори;  
Родители и ученици;  
Граѓански здруженија.

### Партнери во спроведувањето:

Британски совет во соработка со ДВВ Интернешнел и Центарот за доживотно учење

## 1. Вовед

Во изминатите две децении Република Македонија презеде значителни чекори за  
унапредување на системот на техничко стручно образование и обука. Истовреме, ова го  
отвори патот за воспоставување на систем за образование на возрасни што беше предмет





од одделни интервенции. Голема поддршка беше добиена од различни меѓународни и домашни чинители, меѓу кои и социјалните партнери. Реформските напори до сега се фокусирани кон конечната цел – да се изгради еден заокружен систем на доживотно учење во согласност со европските принципи и стандарди.

Проектот „Подобрување на доживотното учење преку модернизација на стручното образование и обука“ се случува во период кога Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика, заедно со други две клучни институции што ќе имаат полза од проектот – Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО) и Центарот за образование на возрасни – имаат добри темели врз кои можат да градат. Подготвени се првичните законски регулативи и институционални предуслови, дел од главните стратешки документи се донесени, а денес, повеќе од досега, постои зголемена свест кај социјалните партнери и крајните корисници за критичниот придонес на образованието и градењето вештини за економските перспективи на земјата и општата добросостојба. Резултатите од низата проекти спроведени во последните две децении се клучните влезни резултати за финализација на овие реформи.

Целта на проектот ќе биде да се усогласат и поврзат резултатите од претходните интервенции, и во одредени случаи, да се финализираат реформските процеси и да се осигура дека системот ќе развие механизми што ќе му овозможат да остане флексибилен и отворен за континуирани подобрувања и консолидација, во согласност со постојано менливите економски состојби, идните технолошки достигнувања и социјални предизвици.

## 2. Цели на проектот

Општата цел на проектот, од кој овој договор е дел, е следната:

Придонес за зајакнување на сеопфатен и интегриран систем за доживотно учење, со фокус на стручното образование и обука и образование на возрасни, преку воспоставување на динамичка корелација меѓу образованието и промените како во општествената сфера така и на пазарот на труд.

## 3. Проектни активности

Конкретни активности се:

**Компонента 1: натамошно зајакнување на системот за стручно образование и обука во тесна соработка со приватниот сектор и социјалните партнери во согласност со релевантните стратегии**

- 1.1 Анализа на потребите за продолжување на реформите од две и тригодишното стручно образование и обука согласно потребите на пазарот на труд за секое занимање;
- 1.2 Поддршка за изготвување и спроведување на методологија за постојано усогласување на стручното образование и обука со потребите на пазарот на труд;
- 1.3 Продолжување на процесот на изготвување на националните стандарди на





Project Reference Number : EuropeAid/135834/IH/SER/MK

- занимања и стандарди за квалификации за две и тригодишно стручно образование и обука во тесна соработка со сите релевантни партнери, особено со приватниот сектор и социјалните партнери;
- 1.4 Продолжување на реформите на наставните планови и програми за две и тригодишно стручно образование и обука во тесна соработка со сите релевантни партнери, особено со приватниот сектор и социјалните партнери;
  - 1.5 Поддршка за развивање и спроведување на систем за практична обука за две и тригодишно стручно образование и обука во тесна соработка со сите релевантни партнери, особено со приватниот сектор и социјалните партнери;
  - 1.6 Поддршка за спроведување на реформираните наставни планови и програми за две и тригодишно стручно образование и обука преку развивање на наставни материјали (прирачници, скрипти, ЦД апликации);
  - 1.7 Градење на капацитети со кариерно и професионално развивање за продолжување на реформите и спроведување на наставните планови и програми: обука за наставници, директори на стручни училишта, обучувачи и друг релевантен персонал;
  - 1.8 Зајакнување на воспоставувањето и/или функционирањето на кариерни центри во стручните училишта и на процесот на советување за кариера.

## Компонента 2: натамошно зајакнување на системот за образование на возрасни

- 2.1 Поддршка за изготвување и спроведување на методологија за утврдување и подготовка на потребните програми за образование на возрасни во согласност со потребите на пазарот на труд;
- 2.2 градење на капацитети на локалната самоуправа за спроведување на анализа за потребите на пазарот на труд на локално ниво и обезбедување информации/спроведување на активности согласност Законот за образование на возрасни;
- 2.3 Натамошна поддршка за развивање и тестирање на програми за образование на возрасни во тесна соработка со приватниот сектор и социјалните партнери;
- 2.4 Подобрување на капацитетите и наставничките способности на обучувачите во образованието за возрасни преку обука и програми за Обука на обучувачи;
- 2.5 Поддршка за спроведувањето на програмите за образование за возрасни, вклучувајќи и наставни материјали;
- 2.6 Поддршка при подготвување на модели/концепти за воспоставување и функционирање на јавни институции за образование на возрасни на локално;
- 2.7 Изготвување на нови стратешки документи во областа на образование за возрасни;

## Компонента 3: Натамошно зајакнување на вкупните капацитети на националниот систем за доживотно учење со особено внимание на СОО и ОБ

- 3.1 Вршење на анализа на потребите во однос на институционалната поставеност и



This Project is funded by the European Union

A Project implemented by the British Council and its consortium partners

Project contacts: British Council Macedonia  
Address : Bul. Goce Delcev 6, PO Box 562, 1000 Skopje  
Tel : +389 (0) 2 3135 035





Project Reference Number : EuropeAid/135834/IH/SER/MK

- тековната состојба со проценка на потребите за обука;
- 3.2 Градење и зајакнување на капацитетите на националните институции и другите релевантни чинители и актери за развивање и управување со национален систем за доживотно учење, со особен акцент на СОО и образованието на возрасни;
- 3.3 Развивање на национална стратегија за доживотно учење .

**Компонента 4: Подготовка на технички спецификации и тендерски документи за склучување договори за набавка**

- 4.1 Подготовка на технички спецификации и помош при изготвување на тендерски документи за набавка на База на податоци за следење и евалуација и Информатички менаџмент систем за СОО и ОВ, во согласност со најновите правила на ПРАГ за набавки и услови за склучување договори.
- 4.2 Подготовка на технички спецификации и помош при изготвување на тендерски документи за набавка на наставни материјали и опрема за стручни училишта, како и опрема за кариерни центри, во согласност со најновите правила на ПРАГ за набавки и услови за склучување договори.

**Компонента 5: Зголемување на свеста за важноста и можностите што ги нудат СОО и ОВ**

- 5.1 Промотивни активности (јавни настани, информативни кампањи, промотивни материјали) за зголемување на јавната свест за атрактивноста и можностите што ги нудат програмите за стручно образование и обука и образованието за возрасни.

**4. Времетраење на проектот**

Проектот почнува на 20 јануари 2016 и ќе се спроведува 22 месеци, најдоцна до 20 ноември 2017.

**5. Проектен тим**

Проектниот тим е составен од искусни меѓународни и локални експерти:

Име	Функција	☎	✉
<b>Стефан Џон</b>	Тим лидер	+389 78 423 358	<a href="mailto:stephan.john@britishcouncil.org.mk">stephan.john@britishcouncil.org.mk</a>
<b>Мариана Матаке</b>	Клучен експерт 2 образование на возрасни	+389 78 423 361	<a href="mailto:mariana.matache@britishcouncil.org.mk">mariana.matache@britishcouncil.org.mk</a>

